

АЛАРМ 10

ГОДИНА НА КАТАСТРОФАТА: ОД ЦРН ПОНЕДЕЛНИК ДО ЦРН ПЕТОК

- ▶ **24 ДЕКЕМВРИ 2012:** „Црн понеделник“ - Пратениците од опозицијата и новинарите насилно исфрлени од Собранието; Буџетот на РМ за 2013 донесен „на клоци“; Уставот згазен; 44 пратеници отпочнаа бојкот на Собранието; Опозицијата објави бојкот на локалните избори
- ▶ **ЈАНУАРИ – МАРТ 2013:** „Отпор“ - секојдневни протести ширум Македонија за „Црниот понеделник“
- ▶ **9 ЈАНУАРИ:** „Ќе си го добиете“ - Премиерот му се заканува на „непослушен“ новинар
- ▶ **11 ЈАНУАРИ:** Директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, Мијалков од „Фокус“ бара 27.000 евра за нарушени чест и углед
- ▶ **16 ЈАНУАРИ:** Македонија е делумно слободна земја (Freedom House)
- ▶ **30 ЈАНУАРИ:** Македонија на најниското 116 место според слободата на медиуми (Reporters without Borders)
- ▶ **30 ЈАНУАРИ:** АМАН достави 13.169 потписи до Собранието; седум дена подоцна мнозинството не ја изгласа иницијативата за враќање на евтината тарифа на струјата
- ▶ **31 ЈАНУАРИ:** Згасна дневниот весник „Ден“
- ▶ **15 ФЕВРУАРИ:** Градот Скопје им забрани на борците од НОБ да маршираат на плоштадот Македонија
- ▶ **23 ФЕВРУАРИ:** Згасна неделникот „Граѓански“
- ▶ **1 МАРТ:** Филе, Бузек и Ховит во Скопје - опозицијата се враќа во Собранието и ќе учествува на локалните избори на 24 март
- ▶ **18 ФЕВРУАРИ – 5 МАРТ:** Физички се нападнати и повредени 88 граѓани, 24 полициски службеници и 1 пожарник од страна на повеќе од 120 сторители распоредени во групи. Во овие инциденти запален е автобус на ЈСП, а оштетени се 15 автобуси, повеќе од 8 приватни возила, 6 полициски возила и 2 противпожарни возила.
- ▶ **9 МАРТ:** ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ на една избирачка листа во Струга и Кичево
- ▶ **11 МАРТ:** Јавното обвинителство ја отфрли кривичната пријава против Претседателот на Собранието Трајко Вељаноски за „Црниот понеделник“
- ▶ **15 МАРТ:** ТВ Сител известува најнеизбалансирано во првите десет дена од кампањата за локалните избори (Совет за радиодифузија)
- ▶ **18 МАРТ:** ВМРО-ДПМНЕ потроши 730.000 евра за радио спотови, билборди и митинзи за само десет дена кампања (24 Вести)
- ▶ **19 МАРТ:** „Евидентирани нерегуларности, голем број прекршувања на правилата и законите - локалните избори се нефер и недемократски“ (Цивил - Центар за слобода)
- ▶ **20 МАРТ:** Промовираната книга на ФООМ „Црниот понеделник и по него“ за Претседателот на Собранието Трајко Вељаноски е „болшевички памфлет“ и „скапа еднопартиска сеанса“
- ▶ **22 МАРТ:** Сојузот за иднината пријави 13.869 фантомски гласачи во ДИК
- ▶ **27 МАРТ:** Загина Никола Младенов, новинар и сопственик на „Фокус“
- ▶ **1 АПРИЛ:** Исфрлањето на новинарите и пратениците е резултат на континуирираниот неуспех на Груевски (Ерван Фуере)
- ▶ **7 АПРИЛ:** Во општина Центар масовно, со полициска асистенција, гласаа жители од Пустец
- ▶ **25 АПРИЛ:** Во одбрана на паркот спроти хотел Бристол група граѓани ги урна металните

- огради; ноќта со асистенција на полицијата се случи масакр на дрвјата
- ▶ **1 МАЈ:** Состојбата со медиумите во Македонија е поразителна (Freedom House)
 - ▶ **4 МАЈ:** Усогласен составот на Анкетната комисија за „Црниот понеделник“
 - ▶ **27 МАЈ:** Лустриран Љубомир Д. Фрчкоски
 - ▶ **28 МАЈ:** Приведен е и изречена мерка притвор за новинарот Кежаровски
 - ▶ **2 ЈУНИ:** „Апелираме за итно и безусловно ослободување на Кежаровски бидејќи тој е затворен врз основа на неистинита причина. Неговото апсење и обвинение имаат други цели кои властите треба веднаш да ги објаснат“ (Reporters without Borders)
 - ▶ **7 ЈУНИ:** Меѓународната заедница е загрижена за инцидентите и вандализмот во општина Центар
 - ▶ **8 ЈУНИ:** „Вака ли го сведочиме мирот Христов? Рушине општина во обид да спречиме „рушење“ на црква“ (Владиката Пимен)
 - ▶ **19 ЈУНИ:** Притворен Сашо Денесоски, сопственик на порталот OhridSky
 - ▶ **22 ЈУНИ:** Каменуван ЛГБТ центарот во Старата чаршија
 - ▶ **25 ЈУНИ:** Државите-членки одлучија да не ја стават Македонија на агендата за Европскиот совет (Штефан Филе, Комесар за проширување)
 - ▶ **28 ЈУНИ:** Лустриран писателот Славко Јаневски
 - ▶ **29 ЈУНИ:** Почина Роберто Беличанец
 - ▶ **5 ЈУЛИ:** Обид за палење на ЛГБТ центарот со бензин
 - ▶ **10 ЈУЛИ:** Затворена истрагата за смртта на Никола Младенов - многу прашања останаа neodговорени (скандалозна прес-конференција на државниот јавен обвинител Зврлевски, скопската јавна обвинителка Гешковска и министерката за внатршни работи Јанкуловска)
 - ▶ **12 ЈУЛИ:** Неделен „Фокус“ почна повторно да излегува
 - ▶ **12 ЈУЛИ:** 12 години затвор за Љубе Бошкоски
 - ▶ **13 ЈУЛИ:** По втор пат е каменувана куќата на актерот и активист Петар Стојковиќ
 - ▶ **15 ЈУЛИ:** Тито Петковски казнет со 10.000 евра за навреда на Груевски
 - ▶ **15 ЈУЛИ:** Лустриран скулпторот Томе Серафимовски
 - ▶ **17 ЈУЛИ:** Лустриран писателот Божин Павловски
 - ▶ **22 ЈУЛИ:** ОБСЕ загрижен за медиумската слобода во Македонија
 - ▶ **25 ЈУЛИ:** Иницијативниот одбор за укинување на мерката притвор за новинарот Кежаровски протестираше пред Основниот суд Скопје 1
 - ▶ **25 ЈУЛИ:** „Неприфатливо е новинар да биде притворен поради новинарско известување“ (Дуња Мијатовиќ, Претставник на ОБСЕ за медиуми)
 - ▶ **25 ЈУЛИ:** Делегацијата на ЕУ во Скопје реагира за притворот на Кежаровски
 - ▶ **4 АВГУСТ:** Протест поради одлуката за уништување на паркот пред хотел Бристол
 - ▶ **26 АВГУСТ:** „Тежината на правните квалификации е исто како хартија палом“ (Илија Димовски по повод потпишувањето на Извештајот на Комисијата за 24 декември)
 - ▶ **12 СЕПТЕМВРИ:** Уапсени десетина паркобрани; по шест часа во полициска станица пуштени се на слобода
 - ▶ **13 СЕПТЕМВРИ:** Доцнењето на преговорите со ЕУ и дава алиби на Владата да продолжи со националистичка агенда (Ерван Фуере)

- ▶ **16 СЕПТЕМВРИ:** Во акцијата „Шпион“ приведени се 17 лица од вкупно 22 осомничени од кои голем дел поранешни и сегашни вработени во Агенцијата за разузнавање, Собранието на РМ, Министерството за внатршни работи, Министерството за одбрана, Државниот архив и Управата за финансиско разузнавање
- ▶ **3 ОКТОМВРИ:** „Македонија има проблем со организирање фер и демократски избори“ (Герт Хинрих Аренс, Шеф на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР за локалните избори 2013)
- ▶ **10 ОКТОМВРИ:** Полициска акција „Претседавач“ - 30-дневен притвор за претседавачот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ
- ▶ **15 ОКТОМВРИ:** Шиповиќ уапсен на аеродромот во Виена на пат кон Скопје
- ▶ **15 ОКТОМВРИ:** Протест на опозицијата пред Основниот суд Скопје 1
- ▶ **16 ОКТОМВРИ:** „Поголема почит кон слободата на изразувањето, подобрување на односите со новинарите, реформа во начинот на рекламирањето на Владата и отстранување на притисокот врз новинарите“ (Амбасадорот Аиво Орав по повод објавувањето на Извештајот на ЕК за напредокот во 2013)
- ▶ **19 ОКТОМВРИ:** Излезе првиот број на „Слободен печат“
- ▶ **21 ОКТОМВРИ:** Кежаровски казнет со четири и пол години затвор
- ▶ **21 ОКТОМВРИ:** „Ужасната сум - пресудата праќа јасна порака за цензура“ (Дуња Мијатовиќ)
- ▶ **22 ОКТОМВРИ:** „Кој му го дал на новинарот правото да го брани јавниот интерес?“ (Скандалозни соопштенија од Основен суд Скопје 1)
- ▶ **23 ОКТОМВРИ:** Полицијата удри на новинарите на протестот за Кежаровски пред Музејот на ВМРО; Хелсиншкиот комитет најави кривична пријава за спречување на протестот
- ▶ **24 ОКТОМВРИ:** „Пресудата на Кежаровски е невидена во европското правосудство“ (Глобална мрежа за одбрана и промовирање на слободата на изразувањето - ИФЕКС)
- ▶ **30 ОКТОМВРИ:** „Пресудата за Кежаровски ја поткопува довербата во институциите и Владата“ (Ричард Ховит, Известувач за РМ во Европскиот парламент)
- ▶ **1 НОЕМВРИ:** „Ако не го решам, можам да го искомплицирам прашањето со името“ (Али Ахмети во емисијата „Патот кон...“ на Алсат-М)
- ▶ **2 НОЕМВРИ:** „Казната за Кежаровски е минимална“ (Марко Зврлевски, Јавен обвинител на РМ)
- ▶ **7 НОЕМВРИ:** Кежаровски пуштен во домашен притвор
- ▶ **7 НОЕМВРИ:** Во Србија уапсен новинарот Зоран Божиновски
- ▶ **12 НОЕМВРИ:** „Опозицијата да извлече поука од минатото за да не се повторат настаните за буџетот“ (Никола Груевски)
- ▶ **22 НОЕМВРИ:** Шиповиќ тајно екстрадиран во Македонија
- ▶ **5 ДЕКЕМВРИ:** Орден „8 Септември“ за унгарскиот премиер Орбан
- ▶ **20 ДЕКЕМВРИ:** „Црн петок“ - Европскиот совет ја остави Македонија во чекалната на Брисел за некои подобри времиња. Македонија по петти пат остана без датум за почеток на преговорите со Брисел.